

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија“ број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**О д л у к а**  
**за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица.**

**Член 1**

Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица, со површина од 4352,27м<sup>2</sup>, кој граничи:

- од источната страна со новопроектирана ул, „бр.6“;
- од северната страна со КП6322/4, КО Струмица;
- од западната страна со бул, „Климент Охридски,“;
- од јужната страна со КП7325/1, КО Струмица.

**Член 2**

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

**Член 3**

Јавната анкета ќе трае од 22.12.2020 година до 28.12.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.12.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

**Член 4**

УП со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. „Ленинова“ бр.34.

**Член 5**

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7235/2  
16.12.2020 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Коста Јаневски